

АД ФК МАКЕДОНИЈА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 1932

**Финансиски извештаи
за годината што завршува на
31 декември 2022 година и
Извештај на независните ревизори**

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независните ревизори	i-ii
Финансиски преглед од страна на раководството	3
Извештај за сѐопфатна добивка	4
Извештај за финансиска состојба	5-6
Извештај за промените во сопственичка главнина	7
Извештај за паричните текови	8
Белешки кон финансиските извештаи	9-28



1-1/10 Anton Popov, P.O. Box 462
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: +389 2 2 463 140
Fax-No: +389 2 2 462 063
E-mail: contact@ecovis.mk
www.ecovis.com

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

До акционерите и раководството на АД ФК МАКЕДОНИЈА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 1932

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (стр. 1 до 32) на АД ФК МАКЕДОНИЈА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 1932 (во понатамошниот текст “Друштвото”), што се состојат од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2022 година, Извештај за сеопфатна добивка што тогаш завршува, Извештај за промените во сопственичката главнина, Извештај за паричните текови и Прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки кон финансиските извештаи.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали истото е резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во дадените околности.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија кои се применуваат во Р.Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки што се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сèвкупното презентирање на финансиските извештаи.

AUDIT MACEDONIA



Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на АД ФКМАКЕДОНИЈА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 1932, на ден 31 декември 2022 година, во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија и Правилникот за лиценцирање на УЕФА .

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото и исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2022 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење на конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и поединечните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31.12.2022, во согласност со МСР 720, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија (Сл. весник на РМ бр. 158 од 2010 година).

Наше мислење е дека, историските финансиски информации изнесени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31.12.2022, се конзистенти, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и поединечните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31.12.2022 година.

Друштво за ревизија
ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО
Управител
Кирил Андоновски

31.03.2023 година



ECOVIS®
AUDIT MACEDONIA
Друштво за ревизија
ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА
ДОО Скопје

Овластен Ревизор,
Тина Нешовска

ФИНАНСИСКИ ПРЕГЛЕД ОД СТРАНА НА РАКОВОДСТВОТО (ИЗВЕШТАЈ НА ДИРЕКТОРИТЕ)

Во текот на 2022 година, ФК МАКЕДОНИЈА 1932 АД СКОПЈЕ работеше во согласност со утврдените стратешки цели на Клубот, кои се засноваат пред се на развој на младински категории и создавање на стабилен тим кој ќе може успешно да се натпреварува во Првата Лига организирана од страна на ФФМ, а со тоа и излез во Европа. Тенденцијата на Клубот и за оваа натпреварувачка година е обезбедување на настап во Европа и успешно претставување.

Друштвото во периодот од 01.01.2020 до 31.12.2022 година, вкупните свои активности ги насочи кон оставување на основната и стратешка цел на клубот преку одржување на ликвидност со поддршка од главните спонзори.

Главните приходи на Клубот и во оваа година, се по основ на донации од Општина Ѓорче Петров, донации добиени од правни лица во РМ како што се Дабар, Спорт Лајф Трејд, Комтрејд Дистрибуција и други, кои се потребни за одржување на стабилна ликвидност на Клубот и успешно натпреварување во Првата Лига.

Од остварениот финансиски резултат, Одборот на директори цени дека успешно се остварени зацртаните стратешки цели за 2022 година, односно дека Клубот успешно се натпреварува во Првата Лига и има стабилна финансиска и ликвидна кондиција, односно редовно исплатува плати на играчите.

И во 2022 година, ФК МАКЕДОНИЈА 1932 АД СКОПЈЕ, очекува поддршка од главните спонзори и финансиери односно од Општина Ѓорче Петров како и од други правни лица, во остварување на зацртаните цели на клубот, во проширување на својата основна дејност, постигнување на подобри економски резултати и одржување на финансиската ликвидност и стабилност на Клубот.

Фудбалски Клуб МАКЕДОНИЈА 1932 АД Скопје
Извршен директор,

Слаѓан Стојановски

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
За годината што завршува на 31 декември 2022
(во илјади Денари)

	Белешка	2022	2021
Приходи од продажба на влезници	3	1,257	592
Приходи од комерцијални активности	4	4,220	1,288
Приходи од УЕФА за солидарност и награди	5	7,664	3,661
Останати оперативни приходи	6	35,190	19,778
Вкупни приходи		48,330	25,319
Расходи			
Трошоци за продажбата и материјални трошоци	7	(7,105)	(3,696)
Трошоци за надоместоци на вработени	8	(5,073)	(19,871)
Депрецијација, амортизација и обезвреднување	9	(259)	(215)
Останати трошоци од оперативно работење	10	(32,101)	(7,856)
Нето резултат од купување/продажба на играчи			6,795
Добивка (загуба) од продажба на основни средства	14		
Финансиски приходи(расходи)-нето	11	(31)	(172)
Неоперативни приходи (расходи)-нето	16		
Вкупно расходи		(44,569)	(25,015)
Добивка (загуба) пред оданочување		3,761.29	304
Данок на добивка (на непризнати расходи)		(511)	(190)
Добивка (загуба) за годината по оданочување		3,250	114
Дивиденди			
Добивка(загуба) по дивиденди			
Останата сеопфатна добивка			
Вкупна сеопфатна добивка		3,250	114

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи

Овие финансиски извештаи во име на АД ФК МАКЕДОНИЈА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ – 1932 се усвоени од УО и се потпишани од:

Претседател,

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

На 31 декември 2022

(во илјади Денари)

	Белешка	2022	2021
Тековни средства			
Пари и парични еквиваленти	18	3,912	1,518
Побарувања од трансфери на играчи	19	-	-
Побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти	20	-	-
Други побарувања	21	4,885	2,224
Даночни средства	22	-	65
Залихи	23		
Останати тековни средства	24	2,586	1,911
Вкупно тековни средства		11,382	5,719
Не-тековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	25	918	480
Нематеријални средства	26	-	
Побарувања од трансфери на играчи	27		
Побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти	28		
Даночни средства	29	-	-
Долгорочни финансиски вложувања	30		
Останати не-тековни средства	31		
Вкупно не-тековни средства		918	480
Вкупно средства		12,300	6,198
Тековни обврски			
Пречекорувања на сметки во банки	32		
Тековни обврски за позајмици и кредити	33	2,913	443
Обврски за трансфер на играчи	34		
Обврски кон групацијата и поврзани субјекти	35		
Обврски кон вработените	36	-	509
Обврски за даноци и придонеси кон вработени	37	-	277
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	38		

АД ФК МАКЕДОНИЈА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 1932

Други обврски за даноци	39	457	133
Краткорочни исправки	40		
Останати тековни обврски	41	6,550	5,707
Вкупно тековни обврски		9,920	7,070
Нетековни обврски			
Обврски за долгорочни позајмици и кредити	42		
Долгорочни обврски за трансфери на играчи	43		
Долгорочни обврски кон групацијата и поврзани субјекти	44		
Долгорочни обврски кон вработените	45		
Долгорочни обврски за даноци и придонеси кон вработени	46		
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	47	-	-
Други долгорочни обврски за даноци	48		
Долгорочни исправки	49		
Останати нетековни обврски	50		
Вкупно нетековни обврски		-	-
Нето средства/обврски			
Акционерска главнина			
	51		
Оснивачки капитал		1,550	1,550
Законска резерва			
Останати резерви			
Акумулирана добивка (загуба)		829	(2,421)
Вкупно акционерска главнина		2,379	(871)

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи во име на АД ФК МАКЕДОНИЈА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ – 1932 се усвоени од УО и потпишани од:

Претседател,

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО АКЦИОНЕРСКАТА ГЛАВНИНА
За годината што завршува на 31 декември 2022
(Во илјади Денари)

ОПИС	Акционерски капитал (удели)	Законска резерва	Акумулирана добивка	Акумулирана загуба	Останати резерви	ВКУПНО	Акционерски капитал (удели)
На 01 јануари 2022 год.	1,550		2,014	(4,436)	-	(871)	-
Распоред на акумулирана добивка	-	-	-		-	-	-
Корекции на акумулирани добивки	-	-	-		-	-	-
Добивка (загуба) за периодот	-	-	3,250	-	-	3,250	-
Останата сеопфатна добивка	-	-	-		-	-	-
На 31 декември 2022 год.	1,550	-	5,265	(4,436)	-	2,379	-

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи во име на Друштвото се усвоени од УО и потпишани од:

Претседател,

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
За годината што завршува на 31 декември 2022
(Во илјади Денари)

	2022	2021
А.Парични текови од оперативни активности	3,089	1,473
Добивка по оданочување	3,250	114
Корекции за:	-	-
Амортизација		
Оштетување на основни средства		
Капитална (добивка/загуба од продажба на основни средства	259	215
Приходи од камати	-	-
(Пораст)/опаѓање на побарувањата и други побарувања	(3,270	
)	1,101
Пораст/(опаѓање на обврските кон добавувачи останати обврски)	2,851	43
Платена камата	-	-
Нето готовина од оперативни активности		
Б.Парични текови од вложувачки (инвестициони) активности	(697)	(96)
Готовински прилив од продажба на регистрирани играчи	-	-
Готовински одлив од купување регистрирани играчи	-	-
Готовински прилив од продажба на основни средства	(697)	(96)
Готовински одлив од набавка на основни средства		
Готовински приливи (одливи) од останати вложувачки активности	-	-
Парични приливи (оливи) од вложувачки (инвестициони) активности		
В.Парични текови од финансиски активности	0	0
Готовински прилив од заеми од акционери и поврзани субјекти	-	-
Готовински одлив по заеми од акционери и поврзани субјекти	-	-
Готовински прилив од заеми од финансиски институции	-	-
Готовински одлив од заеми од финансиски институции	-	-
Готовински прилив од зголемување на акционерски капитал		
Готовински одлив од исплата на дивиденди на акционерите		
Готовински приливи (одливи) од финансиски активности по други основи	-	-
Парични приливи (оливи) од финансиски активности		
Нето пораст /(опаѓање на пари и парични еквиваленти	2,393	1,377
Пари и парични еквиваленти на почеток на годината	1,518	141
Пари и парични активности на крајот на годината	3,912	1,518

*Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.*

Овие финансиски извештаи во име на Друштвото се усвоени од ОД и потпишани од:

Извршен директор,

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2022

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ

АД ФК МАКЕДОНИЈА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ – 1932 (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво со формирано на ден 15.07.2013 година во Централниот Регистер на Република Македонија, под деловоден број 0805-50/155020190002208

Основна дејност на Друштвото спред НКД (Номенклатура на дејности) се други спортски активности, како и сите дејности утврдени со НКД освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен орган или друг надлежен орган.

На датумот на билансот на состојба, Друштвото има 15 вработени лица со договор на дело и/или друг вид на договор.

Цели на Друштвото

Друштвото е формирано со цел да го зголеми професионализмот и да врши промоција и постојано подобрување на стандардите на фудбалот во АД Фудбалски клуб МАКЕДОНИЈА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ - 1932 со посебна грижа за тренинг и обука на младинските категории во Клубот.

Раководство:

Претседател на Клубот е Г-дин Љупчо Копчаревски.

Извршен директор на Клубот е Г-дин Слаѓан Стојановски.

Членови на одбор на директори се:

1. Слаѓан Стојановски, член,
2. Тони Јовчевски, член,
3. Елица Матевска, член,
4. Кире Ристовски, член,
5. Драгица Тодоровска, член,
6. Ѓоко Илиевски, член,
7. Љупчо Копчаровски, претседател на одбор на директори

Обврски на Друштвото како лиценцен апликант

Со оглед на фактот што правото за барател на лиценца за учество на натпревари во организација на УЕФА врз основа на Договор бр. _____ му е пренесено на Друштвото од Здружението ФК Македонија тоа треба да обезбеди:

- сите играчи да бидат регистрирани во Фудбалската Федерација на Македонија, а доколку се работи за професионални играчи да склучи со нив работен договор во писмена форма;
- сите обештетувања платени за играчите настанати поради договорите или правни обврски и сите приходи настанати од продажбата на влезниците да бидат посебно евидентирани во трговските книги и искажани во финансиските извештаи на Друштвото;
- да превземе одговорност за фудбалскиот тим составен од регистрирани играчи кои учествуваат во домашните и меѓународните натпреварувања;
- Друштвото задолжително и ги доставува на Фудбалската Федерација на

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2022

Македонија (давател на лиценца) сите неопходни информации и документи релевантни за докажување во постапката за лиценцирање (спортски, инфра-структурни, персонално-административни и финансиски прашања.)

Постапка на лиценцирање

Во 2022 година АД Фудбалскиот клуб МАКЕДОНИЈА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ - 1932 во улога на барател на лиценца ја започна процедурата за лиценцирање при Фудбалска Федерација на Македонија за натпревари во организација на УЕФА. Како барател на лиценца, Друштвото е обврзано да обезбеди документација предвидена со Правилникот за лиценцирање на клубовите за натпреварувањата во организација на УЕФА.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08...88/15) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на Република Македонија” бр.159/2009, 164/2010 и 107/2011.) Според овој Правилник, сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) од 2009 година утврдени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ИАСБ.)

Финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски Денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Македонија.

2.2. Консолидирани финансиски извештаи

Според одредбите на Правилникот за лиценцирање на клубовите од прва лига при Фудбалската федерација на Македонија за натпреварувањата во организација на УЕФА, консолидирани финансиски извештаи се финансиски извештаи на група, презентирани како еден ентитет.

2.3. Признавање на приходите

Друштвото остварува приходи од спонзорство, продажба на влезници за натпревари и друго. Приходите се евидентирани нето од одобрените попусти и данокот на додадена вредност.

2.4. Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажани во македонски Денари (“Денари”) со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември 2022**

Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиската состојба.

Нето позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во Извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога тие настануваат.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**2.5. Недвижности, постројки и опрема (нетековни средства)**

Нетековните средства се евидентираат врз основа на набавната вредност при купувањето или стекнувањето.

Во Друштвото се применуваат следните годишни стапки на амортизација:

Применети годишни стапки	2022
Компјутери	25%
Моторни возила	15%
Мебел и опрема	10% - 20%

2.6. Данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Во периодот помеѓу 01.01.2009 заклучно со 31.12.2013 година, тековниот данок на добивка по стапка од 10% се плаќаше на износот на дистрибуираната добивка за дивиденди на правни лица – нерезиденти и на физички лица, како и на непризнаените трошоци за даночни цели, корегирани за даночниот кредит и други даночни ослободувања. Во текот на 2014 година беше донесен нов закон за данокот на добивка применлив за даночните периоди почнувајќи од 1.1.2014, а кој важи и за 2022 година, според кој основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, корегирани за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во Извештајот за финансиската состојба за сите времени разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на денот на Извештајот за финансиската состојба се употребува за утврдување на одложените даночни средства и обврски.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2022

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времени разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните времени разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните времени разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.7. Пари и парични еквиваленти

Пари и парични еквиваленти на Друштвото се состојат од готовина во благајна, денарски и девизни депозити по видување.

2.8. Директни трошоци за стекнување регистрација на играчот (ТРАНСФЕРИ)

Опфаќаат плаќања на трети страни за купување на регистрација на играчот, без било какви трошоци за сопствен развој или други пресметани трошоци. Трошоците треба да вклучат:

- a) Износ на трансферот кој треба да се плати за обезбедување на регистрацијата;
- b) Даноци за обврската за трансфер;
- c) Други директни трошоци за стекнување на регистрација на играчот (плаќања на агенти за услугите кон клубот, правни услуги, компензациони плаќања за тренинг и развој на млади играчи во согласност со ФИФА и/или домашни правила за трансфери и други директни трошоци поврзани со трансферот.)

Трошоците / приходите од трансфери на играчи се евидентираат во Извештајот за сѐопфатна добивка за тековната година.

2.9. Претпоставка за континуитет (going concern concept)

Друштвото нема намера, ниту е принудено да ги прекине своите активности поврзани со целите поради кои е основано.

2.10. Контролна страна

Друштвото не е контролирано од страна на друг ентитет, ниту директно ниту индиректно.

2.11. Трансакции со поврзани субјекти

Однос со поврзани субјекти се јавува доколку едниот субјект демонстрира контрола врз другиот субјект или поседува исклучително влијание во одлуките за финансиските и оперативните одлуки на другиот субјект.

Трансакциите со поврзани субјекти претставуваат трансфери на средства или обврски помеѓу поврзаните субјекти, без разлика дали е вредноста платена.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2022

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.12. Средства под хипотека и/или залога и рестрикција на користење на други средства

Средства дадени под хипотека се недвижности (земјиште и згради) дадени со цел да се осигура враќањето на долгот (кредитот) добиен од банка/и или други правни лица.

Средство дадено под залог е движно средство дадено под залог со цел да се осигура враќањето на долгот (краткорочен кредит, позајмица) добиен од банка/банки или други правни лица.

Средството под хипотека и средството под залог заемодавачот ги поседува до моментот на измирување на долгот. Доколку заемопримачот не го врати долгот според предвидените услови, средството под хипотека и средството под залог преминуваат во негова трајна сопственост.

Рестрикција врз користење на средство може да се однесува на средства на жиро сметка/и во банка/и што се блокирани и не можат да се користат до измирување на долгот. При тоа, сите приливи што доаѓаат на сметката/сметките се користат за измирување на обврската.

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог, ниту пак има /нема средства за кои има утврдено рестрикција во нивно користење.

3. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ВЛЕЗНИЦИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Продажба на влезници-државни натпревари		
Продажба на влезници-УЕФА клубски натпревари		
Продажба на влезници-сезонски билети		
Продажба на влезници-членарина	1,257	592
Продажба на влезници-пријателски натпревари		
	1,257	592

4. ПРИХОДИ ОД СПОНЗОРСТВА И РЕКЛАМИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Спонзорства и реклами-производни компании		
Спонзорства и реклами-главен спонзор		
Спонзорства и реклами-спонзор на стадион*		
Спонзорства и реклами-билборди и рекламни панона		
Спонзорства и реклами-останати		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2022

*Спонзорства и реклами-спонзор на стадион се однесуваат на договор за реклама на стадион со Силкрат

5. ПРИХОДИ ОД ПРЕНОСИ ВО РАДИО-ДИФУЗНА МРЕЖА (ТВ, Радио, Интернет)

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа-Државен шампионат		
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа- други натпреварувања		

6. ПРИХОДИ ОД КОМЕРЦИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Приходи од комерцијално работење-државен шампионат		
Приходи од комерцијално работење-трговија	4,220	1,288
Приходи од комерцијално работење-користење објекти кога на нив не се одржуваат натпревари		
	4,220	1,288

7. ПРИХОДИ ОД УЕФА НАТПРЕВАРИ ЗА СОЛИДАРНОСТ И НАГРАДИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Приходи од УЕФА натпревари- радиодифузни преноси, комерцијални и награди		
Приходи од УЕФА натпревари- за солидарност	7,664	3,661
Приходи од УЕФА –за солидарност и награди, кога не можат да се разграничат		
	7,664	3,661

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2022

8. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Субвенции, донации и други износи -добиеени од ФФМ		
Субвенции, донации и други износи -добиеени од државни или општински органи	0	377
Донации- добиеени од неповрзани страни		
Приходи од активности што не се поврзани со фудбалот		
Приходи од исклучителни настани		
Останати оперативни приходи /што не можат да се разграничат	35,190	19,401
	35,190	19,778

9. ТРОШОЦИ ЗА ПРОДАЖБА И МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Трошоци за продажба	4,297	1,845
Трошоци за канцелариски материјали	622	1,308
Трошоци за одржување хигиена		
Други материјални трошоци	2,185	544
	7,105	3,969

10. ТРОШОЦИ ЗА НАДОМЕСТОЦИ НА ВРАБОТЕНИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Нето плати за вработени – играчи	3,300	3,817
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - играчи	0	15,952
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - играчи	1,603	0
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – играчи (отпремнини, јубилејни награди, регрес за год. одмор)	170	102
(I) Вкупно плати и надоместоци за вработени и ангажирани лица – играчи	5,073	19,871

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2022

Нето плати за вработени – останати			
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - останати			
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - останати			
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – останати (отпремнини, јубилејни награди, регрес за год. одмор)			
(II) Вкупно плати и надоместоци за вработени - останати			
ВКУПНО (I)+(II)			

11. ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА, ДЕПРЕЦИЈАЦИЈА И ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Депрецијација на основни (материјални) средства		
Амортизација на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)	259	215
Обезвреднување на материјални средства		
Обезвреднување на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)		
	259	215

12. ДРУГИ ТРОШОЦИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Трошоци за одржување натпревари*	14,160	7,657
Трошоци за спонзорство и реклама		
Трошоци за комерцијални активности		
Трошоци за објекти и опрема		
Трошоци за активности што не се поврзани со фудбал		
Трошоци за исклучителни настани		
Останати оперативни трошоци што не можат да се разграничат	17,942	199
	32,102	7,856

*Трошоците за одржување на натпревари ги вклучуваат следниве конта на расходи: ПТТ 174, Превоз 1,361, Одржување 1,642, Наем 62, Комунални услуги 24, Трошоци за службени патувања 8,808, Услуги од надворешни правни и физички лица 221, Репрезентација 984, Осигурување 49, провизии и останати расхдо во износ од 521, Лиценци 313.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2022

13. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД
КУПУВАЊЕ /ПРОДАВАЊЕ ИГРАЧИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Добивка од нематеријални фиксни средства дадени на располагање (регистрација на играчи)		
Загуба од нематеријални фиксни средства дадени на располагање (регистрација на играчи)		
Трошок за купување на регистрација на играчи (вклучувајќи и провизии - трошоци за агенти и отстапување)		
Приход од регистрација на играчи дадени на располагање (вклучително и приход од отстапување)		

14. КАПИТАЛНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)
ОД ПРОДАЖБА НА МАТЕРИЈАЛНИ И
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Капитална добивка од продажба на материјални средства (основни)		
Капитална загуба од продажба на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)		

15. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (ТРОШОЦИ)-НЕТО

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Трошоци од камати	-14	-56
Приходи од камати		
Позитивни курсни разлики	45	4
Негативни курсни разлики	-62	-120
	(31)	(172)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2022

16. НЕТО-НЕОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ (ТРОШОЦИ)

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Останати неоперативни приходи		
Останати неоперативни трошоци		

17. ДАНОК НА ДОБИВКА (НЕПРИЗНАТИ РАСХОДИ)

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Добивка (загуба) пред оданочување		
Данок по даночна стапка од 10% (2022: 10%)		
Данок на непризнати расходи		

Според измените на Законот за данок на добивка што се применуваат од 2009 година што се применуваат и во 2022 година, данок на добивка се пресметува единствено на непризнати расходи.

Во текот на 2014 година беше донесен нов закон за данокот на добивка применлив за даночните периоди почнувајќи од 01 јануари 2014, според кој основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, корегирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања.

18. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Парични средства во банки (МКД)	2,487	1,021
Парични средства во банки (девизи)	392	319
Парични средства во каса (МКД)	1,032	178
Парични средства во каса (девизи)		

3,912 1,518

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2022

19. ПОБАРУВАЊА ОД ТРАНСФЕРИ НА ИГРАЧИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Побарувања од трансфери на играчи		

20. ПОБАРУВАЊА ОД ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Побарувања од членки на групацијата*		
Побарувања од поврзани субјекти		
		0

21. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ДРУГИ ПОБАРУВАЊА

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Побарување од купувачи	3,077	1,373
Други побарувања*	1,878	851
АВР		
	4,885	2,224

22. ДАНОЧНИ СРЕДСТВА

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Побарување за повеќе платен ДДВ		
Побарување за ДД	0	65
Побарување за персонален данок		
	0	65

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2022

23. ЗАЛИХИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Залихи на материјали		
Залихи на ситен инвентар		
Ситен инвентар во употреба		
Исправка вредност на ситен инвентар во употреба		
Залиха на трговска стока		

24. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Останати тековни средства	2,586	1,911
	2,586	1,911

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2022

25. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ, ОПРЕМА

	Вложувања во недвижности	Опрема за стадион, друга опрема, мебел	ВКУПНО
Набавна вредност			
Состојба, 01 јануари 2022		1,920	1,920
Нови набавки	475	222	697
Превземени нето средства (Бел.2.13)			-
Донација			-
Продажба/расходување			-
Состојба на 31.12.2022	475	2,142	2,616
Акумулирана депрецијација			
Состојба, 01 јануари 2022	0	(1,440)	(1,440)
Трошок за периодот	0	(259)	(259)
Состојба на 31.12.2022	0	(1,698)	(1,698)
Сметководствена вредност на 31.12.2022	475	443	918

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2022

26. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Во илјади Денари	
	Нематеријални средства	ВКУПНО
Набавна вредност		
Состојба, 01 јануари 2022		
Нови набавки		
Превземени средства нето (Бел.2.13)		
Донација		
Продажба/трансфер		
Состојба, 31 декември 2022		
Акумулирана амортизација		
Состојба, 01 јануари 2022		
Трошок за периодот		
Состојба, 31 декември 2022		
Сметководствена вредност на 31 декември 2022		

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог, ниту пак има средства за кои има утврдено рестрикција во нивно користење.

27. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД ТРАНСФЕР НА ИГРАЧИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Долгорочно побарување од трансфер на играчи		

28. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈАТА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Долгорочни побарувања од членки на Групацијата		
Долгорочни побарувања од поврзани субјекти		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2022

29. ДОЛГОРОЧНИ ДАНОЧНИ ПОБАРУВАЊА
(ДАНОЧНИ СРЕДСТВА)

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Долгорочни даночни средства		

30. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Вложување во подружница/ придружно прет.		
Вложување во хартии од вредност расположиви за продажба		
Останати вложувања		

31. ОСТАНАТИ НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Останати нетековни средства		

32. ПРЕЧЕКОРУВАЊА НА СМЕТКИ ВО БАНКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Тековна обврска за пречекорување на сметки во банки (кредитни картички, дозволен лимит итн.)		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2022

33. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И КРЕДИТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Тековни обврски за заеми и кредити*	2,913	443
	2,913	443

34. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ТРАНСФЕРИ НА ИГРАЧИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Тековна обврска за трансфери на играчи		

35. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ФФМ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Тековна обврска кон ФФМ		

36. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Тековна обврска кон членки на Групацијата и кон поврзани субјекти		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2022

37. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Тековни обврски кон вработените за нето плати -играчи	0	509
Тековни обврски кон вработените за нето плата-останати		
Тековни обврски кон ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.) за надоместоци		
	0	509

38. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Обврска за даноци на плата за вработени-играчи	0	277
Обврска за даноци на плата за вработени-останати		
Обврска за даноци на надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.)		
Обврски за придонеси за плати		
	0	277

39. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ-ПВР

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2022

40. ДРУГИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Тековни обврски за даноци	457	133
	457	133

41. КРАТКОРОЧНИ (ТЕКОВНИ) ИСПРАВКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Обврски за тековни исправки		

42. ДРУГИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Други тековни обврски*	6,550	5,707
	6,550	5,707

*Други тековни обврски во износ од 6,350 илјади денари се по основ на обврски спрема добавувачи и 200 илјади денари останати краткорочни обврски.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2022

43. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И КРЕДИТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Обврска за долгорочни кредити од банки:		
-		
-		
Обврска за долгорочни позајмици од:		
-		
-		

44. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ТРАНСФЕРИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Долгорочна обврска за трансфер на играчи		

**45. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ КОН ЧЛЕНКИ
НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Долгорочна обврска кон членки на Групацијата		
Долгорочна обврска кон поврзани субјекти		

46. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Долгорочни обврски кон вработени-играчи за нето плати		
Долгорочни обврски кон вработени-останати за нето плати		
Долгорочни обврски кон ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.) за надоместоци		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2022

**47. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ
 ЗА ПЛАТИ НА ВРАБОТЕНИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-играчи		
Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-останати		
Долгорочни обврски за даноци на надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.)		

**48. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ-
 ПВР**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР – по основ на добиена финанс. помош од државата	0	0

49. ОСТАНАТИ ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Долгорочна обврски за даноци		

50. ДОЛГОРОЧНИ ИСПРАВКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Долгорочни исправки		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2022

51. ДРУГИ НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Други нетековни обврски		

52. СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА

Акционерски капитал(Уплатен)

Акционерскиот капитал(уплатен) на Друштвото изнесува ЕУР 25.000,00 односно Ден 1.550.000,00 на ден на основање, со вкупен број на акции 250 со поединечна номинална вредност од ЕУР 100/акција (Ден 6.200/акција).

Акционер	Акции Денари	Акции ЕУР	% во акционерска главнина
Љубчо Матевски	310,000	5,000	20
Љупчо Копчаровски	855,600	13,800	55,2
Општина Ѓорче Петров	384,400	6,200	24,8
Вкупно:	1,550,000	25,000	100

Законска (задолжителна) резерва

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Законска обврска на Друштвото е да формира задолжителен фонд со издвојување 5% од остварената добивка во годината, сè до моментот додека не достигне 10% од основната главнина. Доколку законската резерва не достигнала 10% од основната главнина, истата може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од 10%, може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на акционерското собрание.

52. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Кредитен ризик

Основните финансиски средства на Друштвото се побарувањата, депозити во банки и готовина што ја претставува максималната експонираност на Друштвото на кредитен ризик во однос на финансиските средства.

Даночен ризик

Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на друштвата ретроактивно до 5 години и истата може да резултира во дополнителни обврски по основ на даноци. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2022

53. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Друштвото остварува трансакции со поврзани субјекти во нормалниот тек на работењето под услови кои не се разликуваат значително од условите кои им се нудат на неповрзаните субјекти. Трансакциите со поврзаните субјекти за годините што завршуваат на 31 декември 2022 година се прикажани како што следи:

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
(Компанија, Раководно лице во компанија итн.)		
-Побарувања		
-Обврски		
-Продажби		
-Набавки		
-		
(Компанија, Раководно лице во компанија итн.)		
-Побарувања		
-Обврски		
-Продажби		
-Набавки		
-		

54. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Документацијата на Друштвото не била предмет на даночна контрола за 2022 година од страна на надлежните даночни власти. Дополнителни даноци и други давачки што можат да произлезат од такви контроли, во овој момент не можат со сигурност да се предвидат.

55. НАСТАНИ ПОСЛЕ БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

Друштвото нема регистрирано настани после билансот на состојба.

56. ДРУГИ ОБЕЛОДЕНУВАЊА

ЕМБС: 06882390

Целосно име: Фудбалски клуб МАКЕДОНИЈА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ - 1932,

Акционерско друштво Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2022

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	917.635,00			479.891,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	443.055,00			479.891,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	443.055,00			479.891,00
20	-- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	474.580,00			
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	11.382.075,00			5.718.568,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	4.884.536,00			2.289.501,00
47	-- Побарувања од купувачи	3.006.543,00			1.372.654,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	1.877.992,00			851.398,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	1,00			65.449,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	2.585.790,00			1.910.750,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	2.585.790,00			1.910.750,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	3.911.749,00			1.518.317,00
60	-- Парични средства	3.911.749,00			1.518.317,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	12.299.710,00			6.198.459,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	2.379.238,00			-871.256,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	1.550.000,00			1.550.000,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	2.014.442,00			1.900.144,00

76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	4.435.698,00			4.435.698,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	3.250.494,00			114.298,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	9.920.472,00			7.069.715,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	9.920.472,00			7.069.715,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	6.012.176,00			4.169.185,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	337.967,00			337.967,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати				277.421,00
100	-- Обврски кон вработените				508.809,00
101	-- Тековни даночни обврски	457.328,00			133.333,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	2.913.000,00			443.000,00
108	-- Останати краткорочни обврски	200.001,00			1.200.000,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	12.299.710,00			6.198.459,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	48.330.074,00			37.648.186,00
202	-- Приходи од продажба	40.666.338,00			20.406.138,00
203	-- Останати приходи	7.663.736,00			17.242.048,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	44.537.710,00			37.172.038,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	5.567.271,00			3.696.050,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	1.537.330,00			5.534.271,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	3.867.954,00			1.922.673,00
212	-- Останати трошоци од работењето	28.069.592,00			21.362.478,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	5.072.987,00			3.919.203,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	3.412.414,00			2.525.205,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	193.660,00			138.988,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	1.297.053,00			1.153.026,00
217	-- Останати трошоци за вработените	169.860,00			101.984,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	258.765,00			215.079,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства				181.500,00

222	-- Останати расходи од работењето	163.811,00		340.784,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	45.159,00		3.984,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	45.159,00		3.984,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	76.230,00		176.046,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	14.485,00		56.212,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	61.745,00		119.834,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	3.761.293,00		304.086,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246- 249)	3.761.293,00		304.086,00
252	-- Данок на добивка	510.799,00		189.788,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250- 252+253-254)	3.250.494,00		114.298,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	17,00		18,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
269	-- Добивка за годината	3.250.494,00		114.298,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	3.250.494,00		114.298,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 Од БС)	3.006.543,00			1.372.654,00
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 Од БС)	3.006.543,00			1.372.654,00
632	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршителите на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или =АОП 065 од БС)	1.550.000,00			1.550.000,00
635	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски	2.913.000,00			443.000,00

	трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)			
639	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	6.350.143,00		4.507.152,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	4.219.662,00		13.617.128,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	4.219.662,00		13.617.128,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	219.652,00		13.617.128,00
644	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	4.000.010,00		
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	1.418.838,00		1.833.956,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	5.258,00		741,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	532.015,00		448.682,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)			54.038,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.288.838,00		516.823,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	173.755,00		10.296,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	62.427,00		
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	169.860,00		101.984,00
706	-- Надомести на ангажирана работна сила преку агенциите за привремени вработувања (< или = АОП 217 од БУ)	7.258,00		
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	984.399,00		124.921,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	49.199,00		38.437,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	117.661,00		105.391,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	17,00		18,00
723	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	17,00		18,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2588	- 93.12 - Дејности на спортските клубови	48.375.233,00			

Потпишано од:

DARKO POPCHEV

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.